



## Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр.11/ I КАТ,  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

### ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **08/2012**

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за Финансии**

I.1.2) Адреса: **ул. Даме Груев бр.14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.finance.gov.mk](http://www.finance.gov.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Билент Мустафоски** Адреса на е-пошта: **[bilent.mustafoski@finance.gov.mk](mailto:bilent.mustafoski@finance.gov.mk)** Телефон/Факс: **02 3106 432/02 3106 711**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

**На следнава адреса**

**Министерство за финансии ул. "Даме Груев" бр.14 - Скопје, 02/3106-491, [darko.jakimovski@finance.gov.mk](mailto:darko.jakimovski@finance.gov.mk), Тендерската документација е прикачена кон огласот и може да се преземе електронски бесплатно., <https://e-nabavki.gov.mk>**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи-Економија и финансии**

#### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**канцелариска хартија за потребите на Министерството за финансии**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје (Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир) и во 29 подрачни одделенија во други градови во државата и тоа: Берово, Битола, Валандово, Велес, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово и Штип.**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка:**Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Канцелариска хартија за потребите на Министерството за финансии и неговите подрачни одделенија.**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.9) Рамковна спогодба:**Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11) Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 12**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

**Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка.**

**Предмет на електронската аукција е вкупната понудена цена, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без данок на додадена вредност. Почетна цена на електронската аукција е најниската вкупна понудена цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.**

### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата:**Да [3,00%]**

IV.1.2) Изјава за сериозност:**Не**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [10,00%]**

IV.1.4) Авансно плаќање:**Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- **Документ за регистрирана дејност**

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

- **извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех за последните три години заверени од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба и податоци од билансот на успех, или извадоци од извештајот за билансот на состојба и податоци од билансот на успех во случаи кога објавувањето на билансите на состојба и успех е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран**

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

- **Минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да остварил 3.000.000,00 денари годишен приход во последните три години (за секоја година поединечно)**

#### IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

- список на главни испораки на канцелариска хартија во последните три години со податоци за купувачите, вредности на договорите и датуми (референтна листа);
- најмалку три потврди за извршени испораки на канцелариска хартија издадени од купувачи што се наведени во референтната листа;
- изјава за ангажиран технички персонал кој ќе биде одговорен за реализација на конкретната набавка;
- изјава за техничката опременост на економскиот оператор и за другите потенцијали со кои тој располага за извршување на набавката: возен парк со кој располага за дистрибуција на порачаната хартија, за располагање со магацински простор и дека во секое време има доволно количество на канцелариска хартија на залиха.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

- извршувано испораки на канцелариска хартија во последните 3 (три) години;
- техничка опременост и потенцијал за реализација на предметната набавка (возила, магацински простор, количини на залиха и сл.);

#### IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

Економскиот оператор кон понудата за понудената хартија треба да достави сертификат за исполнување на стандардот ИСО 9001 во оригинал или копија потпишана и заверена од економскиот оператор.

#### IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

Економскиот оператор за понудената хартија треба да достави сертификат за стандард за управување со животната средина ИСО 14001 (оригинал или копија потпишана и заверена од економскиот оператор).

### ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до: **26.12.2012 во 12.00 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **90 денови**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

**26.12.2012 во 12.00 часот Место: Скопје**

V.5) Дополнителни информации

Јавното отворање ќе се одржи на 26.12.2012 година, во 12,00 часот, во просториите на Министерството за финансии на Република Македонија, со адреса на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.50 - Скопје (поранешна НИП "Нова Македонија"), на I кат, во салата за состаноци.

V.6) Датум на објава: **05-12-2012**

